



СЛУЖБЕН НА СОЦИЈАЛ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 20 јуни 1988

Скопје

Број 22

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 500 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

378.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 13 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор целосно се ослободуваат осудените лица:

1. Столик Никола Звездан од Скопје,
2. Арсов Трајан Стојчо од Злетово,
3. Машкули Аци Бајрам од Дебар,
4. Михајловиќ Васо Миодрог од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Спасески Танче Војо од Охрид, во траење од 3 месеци,
2. Лозанчев Методија Горѓи од Битола, во траење од 3 месеци,
3. Николов Тодор Благој од Веница, во траење од 5 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Кармзов Басија Маринчо од с. Босилово, во траење од 6 месеци,
2. Спасевски Стојан Атанас од с. Смојмирово, во траење од 1 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-459

13 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

379.

Врз основа на член 19, од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/87) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Цените на учебниците за основното и средното насочено образование, информативните весници, освен информативните весници од локален карактер, радио-телевизискиот надоместок и превозот на патници во јавниот патен сообраќај, можат да се зголемуваат врз основа на согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Барањето за давање согласност на цените за производите од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружениот труд го поднесуваат до Републичкиот секретаријат за општествански работи и пазар во два примероци.

Барањето од став 1 на оваа точка ги содржи следните податоци:

1) фирма, односно назив и седиште на производната организација и матичен број под кој се води во Службата на општественото книговодство и назив и шифра на подгрупа на дејноста;

2) назив и шифра (матичен број) на банката кај која производната организација има одобрен кредит за обртни средства;

3) цената за која се бара согласност со наведување на постојната цена, процентот на барањето зголемување на цените и условите на продажба;

4) стапката на вкупниот пораст на цените на тој производ во претходната година мерено декември 1988 година во однос на декември 1987 година и месеците со кои е зголемена цената;

5) стапката на остварениот пораст на цените на тој производ во 1988 година формирани по прописите, како и месец во кој се зголемени тие цени;

6) податоци за продуктивноста на трудот: физички обем на производството по вработен работник, коефициентот на обротој на обртните средства во последниот пресметковен период на тековната година (вкупен приход по однос на просечно користените обртни средства) изразен во индекс за тековниот период, пред поднесувањето на барањето по однос на истиот период од претходната година;

7) односот на акумулацијата спрема просечно користените деловни средства (во процент) во последниот пресметковен период од тековната година и во истиот пресметковен период од претходната година;

8) бруто личниот доход по вработен (месечен просек во пресметковниот период на тековната и во истиот период од претходната година);

9) индекс на залихи на готови производи или на група производи за кои се бара согласност за цените за претходниот пресметковен период на тековната година во однос на истиот пресметковен период од претходната година;

10) индекс на вкупниот приход, потрошените средства и доходот за подносителот на барањето во претходниот пресметковен период на тековната година во однос на истиот период од претходната година;

11) структурата на постојната цена при изработката на производите за кои се бара согласност (процентот на учеството на амортизацијата, енергијата, основниот материјал и суровина, помошниот материјал и останатите трошоци во структурата на постојната цена и процентот на порастот на сите наведени елементи од последното зголемување на цената до моментот на поднесувањето на барањето.

3. Организациите на здружениот труд за производите од точка 1 на оваа одлука кои прв пат ги произведуваат и за кои прв пат формираат цени, се должни да достават структура на цените на тие производи и доказ за нивото на цените на исти или слични, односно сродни производи чии цени се формирани според прописите.

4. Ако барањето за давање согласност не ги содржи податоците од точка 3 на оваа одлука, Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето ќе побара дополнување на барањето.

Ако организацијата на здружениот труд не го достави бараното дополнување на барањето, ќе се смета дека барањето не е поднесено за што Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар писмено ќе ја извести организацијата на здружениот труд.

5. Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

6. Со донесувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за задржување на цените на затечено ниво на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 16/88).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1101/1
9 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

380.

Врз основа на член 83 од Законот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и глава III, точка 2 од Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија до 2000-та година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Од вкупниот пралив на средства што се издвојуваат за развој на рудниците за јаглен, а утврдени според Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија до 2000-та година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/88) 50% ќе се користи за финансирање на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1139/1
9 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

381.

Врз основа на член 11, став 5 од Одлуката за условите, начинот и критериумите за доделување станови и кредити за станбена изградба во лична сопственост на функционерите, раководните работници и на работниците во републичките органи и организации („Службен весник на СРМ“, број 21/85), Комисијата за станбени прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ПРИ ДОБИВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН СТАН НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВРАЌАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските критериуми и мерила за определување на висината на сопственото учество при добивање општествен стан на користење и за начинот на неговото враќање („Службен весник на СРМ“, бр. 27/87), во членот 1, ставот 2 се менува и гласи:

„Под вредност на станот се подразбира ревалоризираната вредност на станот намалена за процентот на амортизација“.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Средствата уплатени како сопствено учество при добивањето општествен стан се враќаат под истите услови под кои се враќаат здружените средства за станбена изградба“.

Член 3

По член 5, се додава нов член 5-а, кој гласи: „Корисниците на општествени станови на кои им се доделува поголем стан од станот што го користеле плаќаат сопствено учество во разлика во квадратурата“.

Член 4

Во членот 7, на крајот точката се брише и се додаваат следниве зборови:

„како и услови под кои се враќаат уплатените средства“.

Член 5

Во член 9, зборовите „односно 30 дена пред давањето на зградата во употреба“, се бришат.

Член 6

Во членот 10, се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а

Корисниците што престанале да го користат станот за кој платиле средства како лично учество, невратениот дел од средствата им се враќа одеднаш“.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-737/1
9 јуни 1988 година
Скопје

Претседател на Комисијата за
станбени прашања,
Андреј Токарев, с. р.

382.

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“, бр. 41/85, 45/86 и 10/88), а во врска со член 4 став 1 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦАТА ОД КОЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ ВО 1988 ГОДИНА

1. Основицата од која се определува постојаното материјално обезбедување, исклучителното материјално обезбедување и надоместокот за помош и нега од друго лице во износ од 46.858 динари утврдена со Наредбата за утврдување на конечниот износ на основицата од која се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ во 1987 година („Службен весник на СРМ“, бр. 16/88) од 1 јануари 1988 година се зголемува за 69,2% и изнесува 79.290 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-04-2917/2
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за здравство
и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

383.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 41/85 и 45/86), а во врска со член 4 став 1 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 20/87), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1988 ГОДИНА

1. Основиците од кои се определува инвалидниот додаток, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација во износ од 46.858 динари и 39.458 динари, утврдени со Наредбата за утврдување на конечниот износ на основиците од кои се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1987 година („Службен весник на СРМ“, бр. 16/88), од 1 јануари 1988 година се зголемуваат за 69,2% и изнесуваат:

— основицата од која се определува инвалидниот додаток за корисниците кои немаат приходи, надоместокот за

помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација 79.290 дин.
— основицата од која се определува инвалидниот додаток за корисниците кои имаат приходи 66.770 дин.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-04-2917
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за здравство
и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

384.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 15 став 1 точка 6 и 10 од Правилникот за критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Енергетика“, во состав на Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 9 јули 1979 година, во време на неговото важење, не бил во согласност со уставните и законските одредби.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основот работен стаж има доминантно влијание во распределбата на станови и што не постојат објективизирани мерила за вреднување на основот сложеност, одговорност и значење на работите и работните задачи.

5. Судот на седницата утврди дека во член 15 став 1 точка 6 од Правилникот е предвидено за секоја година работен стаж да се добива по 1 бод, што значи најмногу 40 бода, а по основот станбената состојба може да се добие најмногу 25 бода. Понатаму, Судот утврди дека во член 15 став 1 точка 10 од Правилникот се предвидени основите сложеност на работното место, одговорноста и значењето на работата, кои се вреднуваат на тој начин што работниците чие именување и распоредување го врши работничкиот совет на основната организација добиваат најмногу 10 бода, а работниците чие распоредување го вршат комисиите на основната организација добиваат 5 бода.

Исто така, Судот утврди дека овој правилник престанал да важи на 30 јуни 1987 година, кога е донесен нов Правилник за решавање на станбените потреби на работниците.

6. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/72, 14/83 и 27/86) самоуправно право е на работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство за распределба на станови и станбени кредити, но при тоа, според мислењето на Судот, треба да го почитуваат уставното начело на засмност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните на-

чела на Уставот на СР Македонија. Судот смета дека при определувањето на основи и мерила за утврдување редот на првенството за решавање на станбените прашања може да се предвиди и основот работен стаж, но притоа, овој основ не може да има доминантно влијание во однос на станбената состојба.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај основот работен стаж има доминантно влијание во однос на основот станбена состојба, Судот утврди дека член 15 став 1 точка 6 не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, а со оглед на тоа што со член 15 став 1 точка 10 не се утврдени објективизирани мерила за утврдување на придонесот на работникот во работата преку основните сложеност, одговорност и значењето на работата, Судот утврди дека и оваа одредба од Правилникот не е во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 21/88
6 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

385.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 16 став 2 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и засничка потрошувачка на работниците во Работната организација „Јоска Јордановски-Сандански“ во Прилеп, донесен со референдум на 19 септември 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето во Штип поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 16 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не бил во согласност со член 212 став 1 и 2 од Уставот на СР Македонија и со член 31 од Законот за работни односи.

4. На седницата, Судот утврди дека во член 16 став 1 од Правилникот е предвидено на возачите и транспортните работници во седиштето на работната организација пресметувањето на личниот доход да се врши врз основа на одредени норми за работа според носивоста на возилото дадени со Табеларниот преглед за секој тип на возила со динамична распределба на месеци, кој е составен дел на Методологијата. Според став 2 на истиот член на возачите кои управуваат со товарни возила, со носивост до 5 тони, транспортните работници кои работат со нив, возачите кои управуваат со патничките возила, како и на магационерите во стовариштата кои заради природата на нивната работа, работат со продолжено работно време им припаѓаат уште по 120 бода. Според член 93 став 1 од Правилникот за работење подолго од полното работно време на работниците им се исплатува личен доход зголемен за 50%.

5. Согласно начелото за распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд на работникот му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход

за задоволување на неговите лични, заснички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и придонесот што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација Според член 212 став 2 од Уставот на СР Македонија работното време на работникот не може да биде подолго од 42 часа во седмицата, а во определени дејности и во определени случаи со закон може да се пропише работното време, за ограничен период, да може да биде подолго од 32 часа во седмицата, ако тоа го бараат природата на работата или исклучителни околности. Во членот 31 од Законот за работни односи таксативно се наброени случаите кога работното време може да трае подолго од 42 часа во неделата, а во член 34, пак, од истиот закон се смета како посебен услов на трудот при утврдувањето на личниот доход на работникот.

Според мислењето на Судот, од изнесената фактичка состојба произлегува дека предвидувањето на дополнителните бодови во член 16 став 2 од Правилникот не се врши за работење подолго од 42 часа во неделата туку заради карактерот и природата на означените работи и работни задачи. Со оспорениот член не се исклучува правото на работниците за зголемување на личниот доход за работа подолго од 42 часа во седмицата. Определувањето, пак, на тие бодови е во рамките на самоуправното право на работниците што произлегува од член 23 од Уставот на СР Македонија и член 92 од Законот за здружениот труд, според кои работниците се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 16 став 2 од Правилникот не е во несогласност со член 212 од Уставот на СР Македонија и со членовите 31 и 34 од Законот за работни односи и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 131/87
6 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

386.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 35 точка 10 и 11, член 36 и член 37 од Правилникот за станбени односи и доделување средства за станбена изградба и купување на стан, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „VI градилиште“, во Скопје, во состав на Градежната работна организација „Пелагонија“ Скопје со референдум на 15 јуни 1979 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 35 точка 7 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Општествениот правобранител на самоуправувањето на град Скопје и Основниот суд на здружениот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од правилникот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што не се во согласност со начелото на заемност и солидарност.

5. На седницата Судот утврди дека во член 35 точка 7 од Правилникот, како еден од основите за утврдување редот на првенство за добивање стан на користење и средства за станбена изградба, е предвиден и основот оформување семејство, по кој се утврдени 8 бодови. Во член 35 точка 10 е утврден основот поседување специјални знаења што се потребни за основната организација и потесна специјализација со знаења што не се совладани од другите работници со исто занимање и ист степен на образование, за што се утврдени 15 бода, а во член 35 точка 11 како основ е предвидена стручната подготовка на работникот, за кој е предвидено од 5 до 20 бода, зависно од степенот на стручната подготовка. Во член 36 е предвидено дека комисијата за распределба на станови може да доделува уште 10 бода на вработените кои посебно се истакнуваат во работата, а врз основа на резултатите што се остваруваат во работата, редовноста, односот кон средствата за работа и други моменти кои се карактеристика на добар работник. Понатаму, во член 37 е предвидено дека основната организација може 15% од вкупниот број станови да ги издвои за кадри кои се посебно значајни за организацијата, како и за работниците кои со своите стручни знаења и залагање посебно се истакнуваат и даваат значителен придонес независно од критериумите предвидени во правилникот. Одлука за доделување на овие станови донесува работничкиот совет на предлог на комисијата за станбени односи.

6. Според оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија дел од елементите на неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот е и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секого. Член 92 став 2 од Законот за здружениот труд предвидува дека работниците, при распределбата, покрај начелото на распределба според трудот го применуваат и начелото на солидарност, првенствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86), работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за давање станови на користење.

7. Тргнувајќи од наведените уставни и законски одредби Судот смета дека е самоуправно право на работниците дефицитарноста на кадрите да се предвиди како посебен основ за распределба на станови и станбени кредити. Но притоа, според мислењето на Судот, тие се должи во самоуправниот општ акт да утврдат кои стручни кадри се сметаат за дефицитарни, да го утврдат обемот на средствата што се издвојуваат за таа намена како и објективизирани основи и мерила според кои ќе се врши распределба на станови и средства за станбени кредити за таа намена.

Со оглед на тоа што со член 35 точка 10 и член 37 од оспорениот правилник поблиску не се утврдува кои работници се сметаат за дефицитарни стручни кадри и не се утврдуваат основи и мерила според кои ќе се врши распределба на станови и средства за станбена изградба за таа намена, Судот утврди дека овие одредби не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

8. Судот исто така, смета дека при утврдувањето на основите и мерилата за распределба на станови и станбени кредити не може да се доведе во прашање доминантното влијание на основите кои ја изразуваат социјално-економската положба на работникот.

Со оглед на тоа што основот стручна подготовка во член 35 точка 11 од оспорениот правилник е вреднувана со најголем број бодови во однос на другите предвидени основи, меѓу кои и во однос на оние основи кои ја изразуваат социјално-економската положба на работникот, Судот утврди дека оваа одредба од Правилникот не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

9. Судот исто така утврди дека од оспорениот член 36 од Правилникот произлегува дека Комисијата за распределба на станови, има овластување, независно од основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи утврдени во соодветниот самоуправен општ акт да го утврдува придонесот на работниците во работата и врз основа на таквата овоја оценка да го вреднува гој придонес во секој конкретен случај со предвидениот број на бодови. Поради тоа Судот смета дека оваа одредба од Правилникот не обезбедува придонесот на работникот во работата да се утврдува според објективизирани основи и мерила, поради што утврди дека таа не е во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 и 23 од Уставот на СР Македонија и во член 91, 92 и 93 од Законот за здружениот труд.

10. Судот смета дека во рамките на самоуправното право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување станови на користење, како еден од нив можат да го предвидат и оформувањето семејство на работникот, како еден од елементите на неговата социјално-економска и семејна положба, поради што утврди дека член 35 точка 7 од оспорениот правилник не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 63/87

27 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

387.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 419 став 1 точка 6 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за првото дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека за остварување на предимствено право на Стојкоски Миленко од Кичево за користење градежно неизградено земјиште во општествена сопственост, дел од к.п. бр. 4380 во површина од 320 м² заведено во имотен лист бр. 3465 за КО — Кичево, што му е доделено со решение бр. 14-3091/2, донесено од Собранието на општина Кичево на 11 јули 1980 година, се надлежни да одлучуваат општинските органи во управна постапка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Постапувајќи по предлогот на Општинското правобранителство во Кичево за решавање на спор за надлежност, Судот утврди:

Собранието на општина Кичево, со решение бр. 14-3091/1 од 28 декември 1978 година, му доделило на лицето Стојкоски Миленко од Кичево национализирано неизградено градежно земјиште на користење, заради дооформување на градежна парцела во Кичево и тоа: дел од к.п. бр. 3233 во површина 100 м², заведено во имотен лист бр. 3465 за КО — Кичево и дел од к.п. бр. 4380, во површина од 187 м², заведено во имотен лист бр. 3465 за КО — Кичево.

Со решение бр. 14-3091/2 од 11 јули 1980 година, означено во точката 1 од оваа одлука, Собранието на општина Кичево го изменило претходното решение затоа што предметното земјиште било погрешно евидентирано, така што на Стојкоски Миленко, според ова решение, му е доделено земјиште што претставува дел од к.п. бр. 4380 во површина од 320 м², заведено во имотен лист бр. 3465 за КО — Кичево.

Собранието на општина Кичево, со решение бр. 14-6620/1 од 15 декември 1982 година го поништило решението од 11 јули 1980 година, со образложение дека не можело да се изврши докомпетирање на градежната парцела од страна на Стојкоски Миленко, затоа што тој не остварил циту можел да оствари предимствено право на користење на градежно земјиште според прописите за градежно земјиште, бидејќи делот од градежната парцела кој бил во негова сопственост не изнесува повеќе од 50% од површината на градежната парцела.

Против ова решение Стојкоски Миленко повел управен спор пред Врховниот суд на Македонија, кој со Пресуда У. бр. 129/83 од 24 февруари 1983 година го огласил за ништовно решението на Собранието на општината бр. 14-6620/1 од 15 декември 1982 година, затоа што тоа не е управен акт во смисла на член 6 од Законот за управните спорови, бидејќи со него Собранието на општината не решавало за права или обврски на поединец или организација, со оглед на тоа што со доделувањето на предметното земјиште помеѓу општината и Стојкоски Миленко настанал имотно-правен однос, па односите што произлегуваат од него треба да се решаваат во постапка пред редовниот суд.

Јавниот правобранител на општина Кичево, постапувајќи по пресудата на Врховниот суд на Македонија поднел тужба до Општинскиот суд во Кичево со барање за поништување на решението бр. 14-3091/2 од 11 јули 1980 година, со кое Собранието на општина Кичево му го доделило земјиштето на Стојкоски Миленко, кој со пресуда П. бр. 1084/83 од 13 февруари 1984 година го уважил тужбеното барање и го поништил означеното решение.

По повод жалбата на Стојкоски Миленко, Окружниот суд во Скопје, по службена должност, со решение ГЖ. бр. 2045/84 од 8 мај 1984 година, ја укинал првостепената пресуда на Општинскиот суд во Кичево поради апсолутна судска ненадлежност за одлучување во спорот помеѓу Општината и Миленко Стојкоски, оценувајќи дека со тужбата се барало поништување на решението донесено од орган на општината, затоа што редовните судови не се надлежни да одлучуваат за решенија донесени во управна постапка.

Од изнесеното, Судот утврди дека е настанат спор за надлежност помеѓу суд и орган на општината затоа што и суд и орган на општината одбиле да одлучуваат во правната работа во врска со остварувањето на предимствено право на лицето Стојкоски Миленко од Кичево на користење неизградено градежно земјиште во општествена сопственост.

Според член 22 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78) за остварување на предимствено право на користење на градежно земјиште решава општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека за остварување на предимствено право на Стојкоски Миленко од Кичево на користење на градежното земјиште означено во решението на Собранието на општина Кичево бр. 14-3091/2 од 11 јули 1980 година, се надлежни да решаваат општинските органи во управна постапка, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 110/87
5 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

388.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 22 и 26 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи на Работната организација „Југосуровина“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на 13 април 1987 година, во делот во кој е предвидено Комисијата за работни односи да ја утврдува насоката на стручната подготовка и да го утврдува бројот на извршителите.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение, У. бр. 133/88 од 24 февруари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 6 од Законот за работни односи и за нивната спротивност со членовите 133 став 3 алинеја 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот правилник, при утврдување на посебните услови за извршување на одредени работи и работни задачи, не е утврдена насоката на стручната подготовка. Понатаму, во членот 22 од Правилникот е предвидено во зависност од карактерот на работите и работните задачи, Комисијата за работни односи да ја утврдува потребната насока на стручната подготовка.

Согласно член 133 став 3 алинеја 1 од Законот за здружениот труд и член 6 од Законот за работните односи работниците во основната организација со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос ги утврдуваат посебните услови кои работникот треба да ги исполнува за засновање на работен однос во зависност од потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работните задачи.

Според тоа посебните услови за засновање на работен однос задолжително се утврдуваат со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос.

Со оглед на тоа што во членот 22 од Правилникот не се утврдени посебните услови односно не е утврдена насоката на стручната подготовка, туку тоа го врши Комисијата за работни односи, Судот утврди дека овој член од Правилникот не е во согласност со член 6 од Законот за работните односи и дека е во спротивност со член 133 став 3 алинеја 1 од Законот за здружениот труд.

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорениот Правилник при утврдување на условите за извршување на работите и работните задачи не е утврден бројот на извршители за тие работи и работни задачи. Меѓутоа, во член 26, пак, од истиот акт е предвидено дека бројот на извршители се утврдува со годишен план за секоја година, кој број се зголемува или намалува во текот на годината во зависност од процесот на трудот со одлука на Работничкиот совет односно Комисијата за работни односи.

Според член 468 став 1 од Законот за здружениот труд, меѓу другото е предвидено дека работничкиот совет на основната организација ја утврдува деловната политика, го донесува планот на основната организација ги утврдува мерките за спроведување на деловната политика и планот на основната организација.

Од оваа одредба на законот според мислењето на Судот произлегува дека работничкиот совет во рамките на неговите овластувања да ја утврдува деловната политика, да го донесува планот на основ-

ната организација и да ги утврдува мерките за спроведување на деловната политика и планот, по утврдува и бројот на извршителите на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа што во член 26 од оспорениот Правилник е дадена можност и Комисијата за работни односи да го утврдува бројот на извршители Судот утврди дека член 26 во делот во кој е дадена можност Комисијата за работни односи да го утврдува бројот на извршители е во спротивност со член 468 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 133/88
5 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

389.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 3 став 4 од Одлуката за воведување на самопридонес во с. Катланово за изградба на резервоар за вода за пиење и канализација, донесена од Советот на Месната заедница „Катланово“ на 20 март 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената месна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на град Скопје со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 3 став 4 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него организациите на здружен труд се задолжени спротивно на Уставот и законот да плаќаат самопридонес од доходот на организацијата.

4. Судот на јавната расправа утврди дека во член 3 став 4 од Одлуката е предвиден износот што организациите на здружениот труд на подрачјето на месната заедница кои се приклучени на месниот водовод треба да го платат за изградба на резервоар за вода за пиење и канализација.

Исто така, Судот утврди дека организациите на здружен труд на подрачјето на месната заедница за плаќање на означените износи во Одлуката донеле посебни одлуки.

5. Согласно член 133 од Уставот на СР Македонија своите заеднички интереси и потреби во месната заедница работните луѓе и граѓаните покрај другото ги задоволуваат и со средствата што сами непосредно ги здружуваат со самопридонес или на друг начин, и со дел од доходот што го издвојуваат работниците во основните организации на здружениот труд од подрачјето на месната заедница и работниците од основните и други организации на здружениот труд што живеат на подрачјето на таа месна заедница.

Според мислењето на Судот одредбата од член 3 став 4 од оспорената Одлука нема задолжително дејство во однос на организациите на здружен труд, туку основ за издвојување на средствата за изградба на резервоар за вода за пиење и канализација се одлуките на организациите на здружен труд.

Со оглед на тоа што средствата се уплатени врз основа на одлуки на организациите на здружен труд,

Судот утврди дека оспорените одредби не се во не-согласност со наведената уставна одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 206/87
5 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

390.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 12 став 3 од Статутот на Работната организација „Билјана“, во состав на Сложената организација на здружениот труд, ОХИС „Наум Наумовски-Борче“ во Скопје, донесен на 17 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на град Скопје со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 12 став 3 од Статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со неа без основ во законот се предвидува изборот на работници со посебни овластувања и одговорности да се врши во иста постапка како и именувањето на индивидуалниот работоводен орган.

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 од Статутот е предвидено во случај на отсутност или спреченост на директорот, Работната организација да ја претставува и застапува заменикот директор и се утврдени условите за неговиот избор. Според оспорениот став 3 на овој член заменикот директор се избира за време од четири години по пат на јавен конкурс, а по предлог на конкурсна комисија формирана од Работничкиот совет на Работната организација. Исто така, Судот утврди дека во означениот член од Статутот не е предвидена обврска Работничкиот совет да изврши избор само од редот на кандидатите што ги предложила Комисијата.

5. Според член 133 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд работниците во организациите на здружениот труд со самоуправен општ акт ги утврдуваат, меѓу другото, и работите и работните задачи при чие вршење работниците имаат посебни овластувања и одговорности. Во член 122 став 3 од Законот е предвидено објавувањето на условите за пополнување на овие работни места да се врши преку јавен конкурс, со назначување на времето за кое се врши пополнувањето, а според член 124 став 1 од Законот, изборот помеѓу кандидатите го врши работничкиот совет или комисија што ја именува тој, според постапката утврдена со самоуправниот општ акт, во согласност со законот.

Од изложените одредби произлегува дека изборот на работници за вршење работни задачи со посебни овластувања и одговорности што работниците ги утврдиле со самоуправен општ акт се врши според општите правила за избор на работници заради засновање работен однос. Одредбите што се однесуваат на именувањето на индивидуалниот работоводен орган, посебно оние што се однесуваат на функциите на конкурсната комисија, според мислењето на Судот, не може да се применуваат при изборот на другите работници со посебни овластувања и одговорности. Според тоа, работничкиот совет односно

комисијата се самостојни во одлучувањето кој од пријавените кандидати на конкурсот ќе го избераат.

Судот смета дека иако оспорената одредба предвидува работничкиот совет да го врши изборот по предлог на комисија што тој ја формира, тоа нормативно не го ограничува работничкиот совет да го изврши изборот од сите пријавени кандидати, а не само од редот на оние кандидати што ги предложила комисијата.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 12 став 3 од означениот статут не е во несогласност со уставното начело за достапноста на сите работни места и функции на секој под еднакви услови односно не е во спротивност со член 124 од Законот за здружениот труд, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 135/87
30 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

391.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 42, 44, 46, 48, 49 и член 47 освен во делот за истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник, од Правилникот за стекнување на доходот и распоредување на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Училиштето за средно образование „Коле Неделковски“ во Титов Велес, на референдумот одржан на 14 февруари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 137/86 од 13 јануари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со начелото на распределба според трудот.

4. На седницата Судот утврди дека во член 37 од Правилникот како основи за распределба на средствата за лични доходи се предвидени: обем, сложеност, одговорност, квалитет, успешност во користењето на средствата за работа, остварените заштеди, користење на работното време и условите под кои работникот работи, а дека во членовите 42, 44, 46 и 49 од Правилникот се утврдени мерила само по основите обем, сложеност, одговорност и услови за работа.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд, на секој работник во основната организација на здружениот труд врз основа на начелото на распределба според трудот и резултатите од трудот, му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби. Според член 23 став 1 од Уставот и член 93 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со Правилникот не се утврдени мерила по сите предвидени основи, туку само по основите обем, сложеност, одговорност и услови за работа, Судот утврди дека членовите 42, 44, 46 и 49 не се во согласност со член 22 и 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со член 92 и 93 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Судот исто така утврди дека во член 47 од Правилникот е предвидено работниците со високо образование кои извршуваат работи и работни задачи во наставата и кои ги имаат звањата, истакнат и посебно истакнат педагошки работник, специјалист, магистер и доктор на науки да им се зголемува во определен процент износот на бодовите по основите обем, сложеност и одговорност.

Во член 147 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88) се утврдени посебните услови што треба да ги исполнуваат работниците за засновање работен однос како наставник во средно образование, при што не е предвиден условот работникот да биде специјалист, магистер или доктор на науки. Со член 149 од Законот е предвидено наставниците, воспитувачите и стручните работници во средното образование, за особени резултати во воспитно-образовната и воспитната работа да можат да се здобиваат со звањата истакнат и особено истакнат педагошки работник.

Според мислењето на Судот, од наведените законски одредби произлегува дека здобивањето со педагошките звања е непосредно поврзано со конкретните резултати во воспитно-образовната работа, поради што смета дека нивното предвидување како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи не излегува надвор од самоуправниот право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за определување на личниот доход во зависност од резултатите од трудот и од придонесот во работата. Меѓутоа, со оглед на тоа што звањата специјалист, магистер и доктор на науки не се предвидени како услови за изведување настава во средното образование ниту во Правилникот се предвидени посебни работи и работни задачи што би ги вршеле носителите на овие звања и кои би претставувале основ за соодветен личен доход и нивното здобивање не е непосредно поврзано со конкретните резултати во воспитно-образовната работа, Судот утврди дека член 47 од оспорениот правилник, во делот кој предвидува зголемување на бројот на бодовите за овие работници, не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Судот утврди и тоа дека во член 48 од Правилникот е предвидено работниците кои немаат високо образование, а кои вршат работи и работни задачи во наставата, да им се намалува во одреден процент износот на бодовите по основот обем, сложеност и одговорност.

Според мислењето на Судот, сложеноста на работите односно работните задачи може да биде еден од основите за учество во распределбата на средствата за лични доходи на работниците, а елемент на основот сложеност е и стручната подготовка на работникот, која има влијание врз придонесот на работата, меѓутоа, непосредно само преку основот сложеност, а не и преку другите основи за утврдување на придонесот во вршењето на работите и работните задачи. Поради тоа, Судот смета дека не е во несогласност со начелото на распределба според трудот на работникот кој има помал степен на стручна подготовка од предвидената за работите и работните задачи што тој ги врши да му се намалува бројот на бодовите по основот сложеност. Меѓутоа, со оглед на тоа што одредбата на член 48 од Правилникот предвидува намалување на бројот на бодовите на наставниците без соодветен степен на стручна подготовка, не само по основот сложеност, туку и по другите основи, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 137/86
13 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

392.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Ценовникот на услуги за заштита и користење на дрвна маса од шуми на кои постои право на сопственост, донесен од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово, во состав на Работната организација „Треска-Шумарство“ во Скопје, во 1987 година со согласност на Извршниот совет на Собранието на општина Берово, дадена со решение бр. 11-561/1 од 17 март 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општина Берово“ и во означената основна организација, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 156/86 од 24 февруари 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на ценовникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74).

4. На седницата Судот утврди дека со ценовникот означен во точката 1 од оваа одлука се утврдуваат цени на услугите за ознака за сеча во шуми на кои постои право на сопственост, што ја врши означената основна организација на здружениот труд,

како и висината на дневницата за овластениот работник што ја извршува ознаката, кои ги плаќаат сопствениците на шуми.

5. Според член 38 од Законот за шумите ознака за сеча во шумите на кои постои право на сопственост врши општинскиот орган надлежен за шумарство односно организацијата што ќе ја овласти општината. Според член 53 од Законот општината може, за шумите на кои постои право на сопственост, да ги пренесе, меѓу другото, и работите на ознаката за сеча врз организацијата што стопанисува со шуми со акт за пренесување на овие работи, во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски, меѓу кои и висината на надоместокот за преземените работи. Во член 52 од Законот, пак, се предвидени случаите кога сопственикот на шума е должен да ја плаќа надоместок на општината за извршување на определени работи на заштита и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост, во кои не спаѓа ознаката за сеча.

Од изложените законски одредби произлегува дека сопствениците на шуми се обврзани да ги надоместуваат трошоците за извршување на овие работи и во оние случаи кои што се предвидени во Законот, меѓу кои не спаѓаат и трошоците за ознака за сеча.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспорениот ценовник не е во согласност со означените законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 156/86

24 февруари 1988 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СИЗ ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

189.

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на седницата одржана на 9 мај 1988 година, а по спроведена јавна расправа, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во член 30 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/82 и 15/85) се менува и гласи:

„Секој потрошувач на електрична енергија од категоријата домаќинства за пресметковна моќ месечно плаќа една или повеќе тарифни единици во зависност од годишната потрошувачка и тоа:

од 0—500 кВтч/год.	1 ТЕ
до 1.000 кВтч/год.	2 ТЕ
до 2.000 кВтч/год.	3 ТЕ
до 3.000 кВтч/год.	4 ТЕ
до 4.000 кВтч/год.	5 ТЕ
до 5.000 кВтч/год.	6 ТЕ
до 6.000 кВтч/год.	7 ТЕ
до 7.000 кВтч/год.	9 ТЕ
до 9.000 кВтч/год.	11 ТЕ
до 11.000 кВтч/год.	13 ТЕ
до 13.000 кВтч/год.	15 ТЕ

до 15.000 кВтч/год.	18 ТЕ
до 18.000 кВтч/год.	21 ТЕ
до 21.000 кВтч/год.	24 ТЕ
до 24.000 кВтч/год.	27 ТЕ
над 24.000 кВтч/год.	на секои 1.000 кВтч по 1 до- датна ТЕ

Основот за утврдување на пресметковната моќ е тековната потрошувачка во текот на годината, со тоа што во декемвриската сметка за потрошена електрична енергија се врши конечна корекција на ТЕ према остварената потрошувачка за цела година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 1988 година

ССИЗЕМ бр. 131/13

9 мај 1988 година

Скопје

Претседател,

дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

190.

Врз основа на член 51, став 1 од Законот за научноистражувачка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Републичката заедница за научноистражувачка дејност, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 9 март 1988 година, во согласност со Собранието на СРМ, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Заради обезбедување средства за задоволување на заедничките потреби во научноистражувачката дејност во 1988 година се определува висината на стапките на придонеси и тоа:

— 0,60% од доходот на основните организации на здружениот труд распоредени во областите од 01 до 11 евидентирани во Одлуката за единствена класификација на дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76), од кои 0,10% се наменети за инвестиции и опрема во научноистражувачката дејност;

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците во основните организации на здружен труд кои не плаќаат придонес од доходот.

Член 2

Основицата за пресметување на придонесот од член 1, алинеја 1 претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на придонесот од член 1, алинеја 2 претставува бруто личниот доход.

Член 3

Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд, а за придонесот од личниот доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-460/1
14 март 1988 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Душан Петковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

191.

Врз основа на член 100, 101, 102 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид, на вонредната седница одржана на 16 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Став 1 од член 1 на Одлуката бр. 03-3383 од 30. XII. 1987 година се менува и гласи:

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1988 година се определува во висина од 9,5% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 5,5% и
— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 4%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1988 година.

Бр. 03-1291
16 мај 1988 година
Охрид

Претседател,
Љупчо Спироски, с. р.

Огласен гел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека во спорот за сопственост и предавање во владение, П. бр. 3511/87, помеѓу тужителите Девесил Брезовски ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 4/4 Скопје, Даница Черепналковска, ул. „Михаил Чахов“ згр. 2/7 Скопје, Јован Христовски ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 3/1 Скопје, Цвета Чониќ ул. „Волгоградска“ бр. 4/42 Скопје, Симка Поповски ул. „III-та Македонска Бригада“ бр. 69/1 Скопје, Митре Брезовски кеј „Вардар“ бр. 13/17 Скопје, Томе Брезовски ул. „Мара Угринова“ бр. 142 — Гостивар, Ристо Брезовски ул. „ЈНА“ бр. 166 Гостивар и Васка Крстевска ул. „145“/2 Гостивар, против тужените Ристе Марковски ул. „Вардарска“ бр. 16 Скопје, Трошановски Славчо ул. „11-ти Октомври“ бр. 23 Скопје, Трошановски ул. „Владимир Комаров“ бр. 23 Скопје и Џубалевски Мирослав со непозната адреса на живеење. На тужениот Џубалевски Мирослав, во смисла на чл. 84 ст. 2 т. 4 од ЗПП, му е поставен за привремен застапник адвокатот Никола Џубалевски од Скопје кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред овој суд. Вредност на спорот 1.000.000.— динари.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XI П. бр. 3511/87. (104)

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека во спорот за развод на брак помеѓу тужителот Секуловски Иван од Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 7-б и тужената Васвија Хаџиќ, со непознато место на живеење, а порано живеела на ул. „Александар Македонски“ бр. 7-б, во смисла на чл. 84 од ЗПП, и е поставен привремен застапник на тужената. За привремен застапник е назначен адвокатот Никола Зафировски од Скопје, кој ќе ја застапува тужената се додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II П. бр. 62/88. (121)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Славе Илиев ул. „Михаил Чахов“ бр. 9/6-7 од Скопје, против тужената Зора Трајкоф од Престон, Мелбурн — Австралија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Зора Трајкоф да се јави во судот во рок од 60 дена. Во спротивно, постапката ќе биде завршена во нејзино отсуство по поставување на привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VIII П. бр. 1239/88. (120)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Петрушевски Милан од Скопје, со стан на ул. „Анастас Митрев“ бр. 11, општина Кисела Вода — Скопје, против тужената Петрушевска Роса од с. Драксениќ — Босанска Дубица, а сега со непознато живеалиште односно престојувалиште во СР Германија.

Се повикува тужената Петрушевска Роса да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена на истата, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X П. бр. 1705/88. (125)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за стекнување без основ по тужбата на тужителот Исмаили Алит од с. Г. Речица, против тужените Тефики Беким и Тефики Агим, двајцата од с. Г. Речица, сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Тефики Беким и Тефики Агим, двајцата од с. Г. Речица, да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот, да достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во постапката по овој предмет.

По истекот на овој рок, судот на тужените ќе им постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1279/87.

Пред овој суд се води спор за поништување на спогодба по тужбата на тужителите Рамадановиќ Идајете од с. Камењане, Тетовско, против тужените Кемал Ибрахими и Мемет Ибрахими од с. Камењане, сега со непознато место на живеење во СР Германија.

Се повикуваат тужените Кемал Ибрахими и Мемет Ибрахими од с. Камењане, а сега со непозната адреса во СР Германија, да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достават точни адреси или постават свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во текот на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 628/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Муса Амети од с. Вешала, против Гани Каримани од с. Вешала, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 3.000.000 динари.

Се повикува тужениот Гани Каримани од с. Вешала да се јави во рок од 30 дена пред овој суд, да ја достави својата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 746/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Ферати Исак од с. Гајре, против тужената Имери Гулаферит, сега со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужената Гулаферит Имери од Турција да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет.

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе ја застапува тужената до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 804/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Садика Шукрије од с. Шемшево, против тужениот Садика Меваип од с. Шемшево, а сега со непозната адреса во Данска.

Се повикува тужениот Садика Меваип да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува по оваа постапка. Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку Центарот за соци-

јална работа во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 695/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Александра Бојова Горѓевска од Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 81, против тужениот Пано Бојов Ристовски од Софија НР Бугарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Пано Бојов Ристовски да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува до правно-силното окончување на постапката по овој предмет во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 974/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп во тек е оставинска постапка за расправање на оставината на оставителот Трајкоски Трајко Степан, порано од с. Заполчиште, роден на 5. II. 1912 година, а умрел во 1944 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ.

Се повикуваат сите лица или наследниците од втор и трет наследен ред, кои што полагаат право на наследство на оставината на оставителот Трајкоски Трајко Степан, да се јават во рок од 1 година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во овој суд или во друг суд од иста надлежност на територијата на СФРЈ за да дадат наследничка изјава во врска со оставината на оставителот.

Ако во пропишаниот законски рок не се јави никој од лицата или наследниците кои што полагаат право на наследство, овој суд ќе донесе решение оставината да се предаде на општината Прилеп.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 167/86.

Пред Општинскиот суд во Прилеп во тек е оставинска постапка за расправање на оставината на оставителите Неданоски Трајко Митре порано од с. Витолиште, роден на 7. IV. 1900 година, а умрел на 22. VI. 1967 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ, и Влајкоски Коле Стојче, порано од с. Витолиште, умрел на 3. XII. 1934 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ.

Се повикуваат сите лица или наследниците од втор и трет наследен ред кои што полагаат право на наследство на оставините на оставителите Неданоски Трајко Митре и Влајкоски Коле Стојче, да се јават во рок од 1 година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во овој суд или во друг суд од иста надлежност на територијата на СФРЈ за да дадат наследнички изјави во врска со оставината на оставителите.

Ако во пропишаниот законски рок не се јави никој од лицата или наследниците кои што полагаат право на наследство, овој суд ќе донесе решение оставината да се предаде на општината Прилеп.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 325/86 и 327/86. (124)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 395 од 9. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2212-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Универзална занаетчиска задруга „Мало стопанство“, О. Суп. О., ул. „Маршал Тито“, бб, Гевгелија.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување во занаетчиска задруга на 18. XII. 1987 година од следните занаетчи: Маџунков Дими-

тар; Раманчев Чазар; Динив Ристо; Спасиќ Зоран; Велев Ристо; Шаренков Горѓе; Алчинов Трајко; Пајдаков Митко; Узунов Атанас; Костадинов Кочев Ангел; Димовски Слободан; Карабакова Перса; Карајанов Никола; Попов Драги; Дузлески Лазар; Дудев Јован, Шутев Горѓе и Козачев Горѓе.

Основни дејности:

1. металопреработувачка дејност: 13 — браварска; лимарска; 15 — металостругарска; 18 — машинно-браварска; 19 — алатничарска; 20 — автомеханичарска; 21 — мотомеханичарска; 22 — механичарска; 23 — одржување земјоделски машини и алати; 26 — прецизно-механичарска; 27 — прецизно-механичарска за електронски уреди и опрема;

2. производство и поправка на електрични апарати: 42 — електроинсталатерска; 43 — електромеханичарска за разладни и други уреди; 44 — електромеханичарска за винкловање и одржување на мотори; 45 — електромеханичарска за РТВ апарати и опрема; 48 — автоелектричарска; 151 — изработка монтажа и поправка на електронска опрема и автоматика;

3. 173 — изработка на производи од пластични материјали;

4. производство на прехранбени производи: 111 — месарско-колбасичарска; 114 — пекарски услуги; 115 — пекарска за производство на леб; 116 — производство на бели печива и буреќ; 117 — производство на пици и пастрмалија; 130 — млекарска за изработка на млеко во млечни производи;

5. 135 — графичка за печатење амбалажа, хартија, пластика и галантерија и обрасци за стопанството;

6. градежно занаетчиство: од 174 до 180 ѕидарофасадерска, армирачка, тесарска, покриварска, паркетарска, молерофарбарска, изолатерска и друго;

7. јавен превоз на стоки и материјали во патниот сообраќај;

8. угостителски услуги во кафеани, камп ресторани, народна кујна, гостилница, Кебалчилница и други подвижни угостителски објекти;

9. промет на стоки на мало со прехранбени производи: житарици и мелнички производи; месо, живина и нивни преработки; риба и преработка од риба; алкохолни и безалкохолни пијалаци; животни и прехранбени продукти и предмети за куќни потреби и други домашни потреби.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Задругарите одговараат супсидијарно во висина од 20.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапувањето е Маџуков Димитар, в.д. директор, со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 295/88. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 440 од 13. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1260-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Смучарскиот центар „Маврово“, Ц. О., с. Маврово, општина Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Горџе Пенџески, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Крсте Лазарески, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 440/88. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 465 од 26. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1430-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општина — Куманово, со Ц. О., Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: До-

сегашниот в.д. секретар, Спасовски Звонимир, се запишува во својство на секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 465/88. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 464 од 26. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О., Скопје — Основна заедница Куманово — Кратово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: Досегашниот застапник, в.д. секретар, Спасовски Звонимир, се запишува како секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 464/88. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 132 од 28. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1747-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Договорната градежна занаетчиска организација на здружен труд „Љубаш“, Ц. О., Кавадарци, ул. „Народна Младина“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Горески Љубе, раководител, без ограничување, а се запишува новиот застапник Станоев Драган, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 132/88. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 466 од 21. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2158-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Пчеларската задруга „Маја“, Р. О., Кавадарци, ул. „Пионерска“ бр. 21, со следните податоци: Досегашната споредна дејност се проширува со: пчеларско производство и неговото преработување; земјоделско производство, овошје, зеленчук и нивна преработка и конфекционирање; снабдување на здружените и други пчелари со репроматеријали и опрема за интензивно пчеларење (сандаци, сатна основа, центрифуги, шеќер и др. прехранбени материјали, прибор и опрема за современо пчеларење); трговија на мало на пчеларски производи и други прехранбени артикли и нивно конфекционирање; снабдување на пчеларите со квалитетни матици; производство на пчеларски инвентар и опрема; механизација и пчеларство; штедно кредитна служба; давање стручна услуга и стручна помош на здружените пчелари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 466/88. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 91 од 9. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2059-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса на Занаетчиската услужна задруга „ИЗО-МАК“, Р. О., Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 42-II/10, со следните податоци: Досегашното седиште на Занаетчиската услужна задруга „Изо-Мак“, Р. О., Скопје, месен трговски центар, Лисиче бб, се менува и во иднина ќе гласи: Занаетчиска услужна задруга „Изо-Мак“, Р. О., Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 42-II/10.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 91/88. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 454 од 9. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето со споредна дејност со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Земјоделската сточарска задруга „Мал Извор“, Р. О. с. Средно Ковчари — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Мал Извор“, Р. О. с. Средно Ковчари — Скопје.

Се запишува проширувањето на споредните дејности:

013050 — производство и преработка на млеко и млечни производи;

013010 — мелење на житарици за прекупа за сточна храна, преку сопствен млин;

012324 — производство на разни предмети од врба;

030003 — собирање на шумски плодови, лекови растенија и разни шумски и водени влекачи;

070111 — леб, печива, млеко и млечни производи;

070112 — зеленчук, овошје и нивни преработки;

070113 — месо, живина, риба и месни преработки;

070114 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и други домашни потреби;

070132 — останата трговија со мешана стока: вештачки ѓубрива; семенски материјали; заштитни средства; земјоделска механизација и нивни резервни делови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 454/88. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 453 од 22. IV. 1988 година на регистарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, проширувањето на дејноста со споредна и промена на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Монтажно електроинсталатерската задруга „Електроник“, Р. О., ул. „Невена Георгиева“ бр. 2, Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Електро занаетчиски интелектуално консултативен центар „Електроник — Центар“, Р. О., Скопје ул. „Невена Георгиева“ бр. 2. Се запишува проширувањето на дејноста со следните споредни дејности:

174 — сидарско фасадерска; 175 — армирачка; 176 — тесарска;

177 — покривачка; 178 — паркетарска; 179 — молеро-фарбарска;

180 — изолатерска- 189 — инсталации на водовод, гасни постројки и канализација; 190 — инсталации за централно греење и уреди за климатизација; 192 — градежно браварска;

— изработка на инвестиционо техничка документација;

— вршење на интелектуално консултативни услуги.

Се брише досегашниот застапник Рангелов Бора, в.д. директор, а се запишува новиот застапник на задругата Никола Димитровски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 453/88. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 390 од 7. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-23-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ, Скопје, ул. „Радика“ бр. 9, ООЗТ Основно училиште „Тихомир Милошевски“ с. Ново Село, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Чубриноски Зоран, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Новески Трајко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 390/88. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 475 од 21. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1878-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на привремените мерки и општествената заштита на самоуправниите права и промената на лицето овластено за застапување на Центарот за згрижување и дневен одмор на корисниците на пензија на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, со следните податоци: Се

бришат привремените мерки на општествената заштита и самоуправниите права и општествената сопственост, се брише и досегашниот застапник Петар Колевски, претседател на привремениот одбор, а се запишува новиот застапник Стојанова-Ангелова Ленча, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 475/88. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451 од 19. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1050-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електро инсталатерската задруга „Елан“, Р. О., Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ — 4, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димовски Новица, директор, со неограничени овластувања, а се запишува новиот застапник Јосифовски Драган, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/88. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 328 од 19. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-579-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Училишниот центар за занимања „Димитар Влахов“, Ц. О., ул. „12 Ударна бригада“ бб — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Училишен центар за средно образование „Димитар Влахов“ Ц. О., Скопје ул. „12 Ударна бригада“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 328/88. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 449 од 19. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2197-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар исправката на името на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје Р.О. Факултет за музичка уметност, со Ц. О., ул. „Питу Гули“ бр. 1 — Скопје, со следните податоци: Се врши исправка на името на лицето овластено за застапување на досегашниот ред. проф. Фимчо Муратовски, декан, и во иднина ќе гласи: ред. проф. Серафим Муратовски, декан, со ограничувања до 100.000 динари, а преку тоа одлучува Советот на Факултетот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 449/88. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 407 од 23. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1794-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса и лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената и поблиската адреса на Градежно услужната занаетчиска задруга „Полог“, Р. О. Гостивар, од ул. „Кочо Зози“ бр. 8 на ул. „Мара Угринова“ бб — Гостивар.

Се запишува бришењето на Нухи Бидали, директор, без ограничување, а се запишува Зекирија Зулфиќари, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 407/88. (146)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Тековна карта бр. 1550019513 и чекови од бр. 1378747 до 1378750, издадени од Југобанка — Скопје на име Митровска Невена ул. „Киро Крстевски“ бр. 11, Скопје. (2789)

Чек бр. 1184428 од тековна сметка бр. 80710-15-5011350-3, издаден од Југобанка — Скопје на име

- Јорданка Кирјази, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 7/3-4, Скопје. (2579)
 Работна книшка на име Гоце Христоски, Прилеп. (2579)
 Работна книшка на име Јаворка Величковска, Куманово. (2793)
 Работна книшка на име Ковиљка Деретиќ, Куманово. (2794)
 Работна книшка на име Фикри Шабаноски, Струга. (2798)
 Оружен лист за пушка-орозорка бр. 37708-65, издаден од СВР — Скопје на име Крстевски Најдо, с. Добриндол, Скопје. (2817)
 Работна книшка на име Љупчо Дачевски, Куманово. (2821)
 Работна книшка на име Евица Спасовска, Куманово. (2823)
 Воена книшка на име Станислав Крстиќ, ул. „Г. Делчев“ бр. 63, Тетово. (2834)
 Работна книшка на име Барије Таирова, Крива Паланка. (2855)
 Работна книшка на име Петкоска Стојна, с. Пешталеве, Македонски Брод. (2873)
 Свидетелство за завршена I година гимназија, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Сузана Кочовска, с. Подмочани, Ресен. (2875)
 Работна книшка на име Јовица Тодоров, Штип. (2875)
 Работна книшка на име Блаже Ефремов, Кочани. (2875)
 Работна книшка на име Томислав Маџериќ, Куманово. (2898)
 Работна книшка на име Миле Стаменковски, Крива Паланка. (2900)
 Работна книшка на име Душка Паѓљовска, Крива Паланка. (2902)
 Работна книшка на име Александар Иѓановски, Охрид. (2903)
 Работна книшка издадена од СО Македонски Брод на име Мицкоски Стојанче, с. Горно Крушиќе, Македонски Брод. (2904)
 Работна книшка на име Ризван Рамадани, Тетово. (2909)
 Свидетелства за завршена I, II и III година, издадени од Техничкото училиште „Наџе Буѓони“, Куманово на име Џељал Мамути, Куманово. (2926)
 Ученичка книшка за завршено IV година, издадена од Техничкото училиште „Наџе Буѓони“ — Куманово на име Фотри Салиу, Куманово. (2927)
 Работна книшка на име Стојан Стеќиноски, Охрид. (2931)
 Работна книшка на име Илинка Трајкова, Неготино. (2934)
 Патна исправа бр. МА 744423, издадена од ОВР — Валандово на име Тодоров Здравко, с. Пирава, Валандово. (2936)
 Работна книшка на име Расим Рамаданоски, Тетово. (2936)
 Работна книшка на име Трајче Тодоров, Штип. (2936)
 Работна книшка на име Стефко Ѓорѓиев, Штип. (2936)
 Работна книшка на име Стеван Стаменков, Кочани. (2943)
 Тековна сметка бр. 04782-4 и загубените чекови од бр. 1435643 до 1435650, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Весна Боздова, Скопје. (2944)
 Работна книшка на име Тихомир Трајчески, Гостивар. (2958)
 Работна книшка на име Зумбуле Еминова, Радовиш. (2960)
 Работна книшка на име Ѓорѓе Трајков, Радовиш. (2960)
 Тековна сметка бр. 1550112704, издадена од Југобанка — Основна банка Скопје на име Бранко Јакочевски, Скопје. (2964)
 Работна книшка на име Фаџил Арифи, Куманово. (2971)
 Работна книшка на име Муарем Муртези, Куманово. (2974)
 Работна книшка на име Зоран Славковски, Куманово. (2975)
 Оружен лист на име Ајби Изаири, с. Пирок, Тетово. (2982)
- Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Абдулоски Исмер, с. Преглево, Македонски Брод. (3001)
 Воена книшка на име Абедин Џемаили, с. Долно Паличиште, Тетово. (3005)
 Работна книшка на име Живко Јанкуловски, Тетово. (3006)
 Пасош, издаден од ОВР, Титов Велес на име Миџтароски Екрем, с. Мелница, Титов Велес. (3036)
 Работна книшка на име Дестанова Зејнет, ул. „Богдан Караќостев“ бр. 149, Титов Велес. (3038)
 Работна книшка на име Ѓорѓи Антиќ, Неготино. (3038)
 Работна книшка на име Стевка Митревска, Вилница. (3054)
 Работна книшка на име Мустафа Алибе, Куманово. (3060)
 Воена книшка на име Веби Јашари, с. Черкези, Куманово. (3062)
 Работна книшка на име Бајрамша Адеми, Куманово. (3063)
 Оружен лист за пиштол бр. 1435, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Андреќки Тихомир, с. Модриште, Македонски Брод. (3067)
 Работна книшка на име Моме Стојменовски, Крива Паланка. (3088)
 Воена книшка на име Ибраим Амети, ул. „Корушка“ бр. 5, Тетово. (3093)
 Работна книшка на име Алџим Несими, Тетово. (3093)
 Работна книшка на име Милан Соколов, Кочани. (3102)
 Оружен лист бр. 1011, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Трпески Александар, с. Ковче, Македонски Брод. (3114)
 Оружен лист бр. 961, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Рувчевски Најдо, с. Ковче, Македонски Брод. (3115)
 Свидетелство за IV година, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Галевски Ѓоко, ул. „11-ти Октомври“ бр. 68, Ресен. (316)
 Оружен лист на име Менду Османи, с. Боговиње, Тетово. (3127)
 Возачка дозвола на име Исмаил Сулејмани, с. Долна Баница, Гостивар. (3130)
 Лична карта на име Исмаил Сулејмани, с. Долна Баница, Гостивар. (3131)
 Работна книшка на име Наџица Трајковска, Куманово. (3159)
 Работна книшка на име Мемет Речи, Струга. (3159)
 Работна книшка на име Евгенија Настоска, Струга. (3163)
 Оружен лист за бојна пушка бр. 161, издаден од ОВР — Македонски Брод, на име Стефаноски Ставре, с. Русјаци, Македонски Брод. (3164)
 Работна книшка на име Меџитоски Менсур, с. Преглево, Македонски Брод. (3166)
 Работна книшка на име Љупчо Миланов, Кочани. (3183)
 Работна книшка на име Илија Томов, Радовиш. (3183)
 Воена книшка на име Зџба Шпенџин, с. Ливада, Струга. (3209)
 Воена книшка на име Нухи Алуши, с. Велешта, Струга. (3210)
 Оружен лист бр. 1553 издаден од ОВР — Македонски Брод на име Јанкоски Бранко, с. Трбовље, Македонски Брод. (3211)
 Работна книшка на име Салифоски Џемаџил, с. Преглево, Македонски Брод. (3213)
 Работна книшка на име Снежана Петќова, Титов Велес. (3214)
 Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Хиџет Беќири, с. Гајре, Тетово. (3222)
 Работна книшка на име Драги Јованов, Кочани. (3222)
 Работна книшка на име Слаѓан Анастасов, Кратово. (3255)
 Свидетелства за завршени I и II година земјоделско средно училиште, издадени од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Сотирка Галевска, ул. „11-ти Октомври“ бр. 68, Ресен. (3259)
 Работна книшка на име Бранка Поповска, Тетово. (3262)

Работна книшка на име Мевлан Сејдин, Тетово. Сообраќајна дозвола бр. 110-03 на име Ибрахим Касамовиќ, Тетово. (3264)

Работна книшка на име Асан Асани, Гостивар. Работна книшка на име Стојанче Миленковски, Кочани. (3282)

Работна книшка на име Казо Деари, Куманово. Работна книшка на име Раде Митовски, Крива Паланка. (3290)

Воена книшка на име Мегендел Зија, с. Ливада, Струга. (3292)

Воена книшка на име Шеадин Назифи, с. Шум, Струга. (3293)

Работна книшка на име Нацева Драгиќа, ул. „Благој Горев“ бр. 102/2, Титов Велес. (3294)

Работна книшка на име Селим Небид, Тетово. Воена книшка на име Јовица Станковски, с. Проевци, Куманово. (3309)

Работна книшка на име Круме Стошевски, Куманово. (3310)

Чекови од бр. 2302687 до 2302690 и од бр. 2302671 до 2302680, издадени од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје на име Јанка Трпковска, Скопје. (3331)

Тековна сметка бр. 80710-15500-40188 и загубените чекови бр. 1115369 и 1115370 — издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Иванка Стоевска, Скопје. (3335)

Тековна сметка бр. 80710-155-00-27260, издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Виолета Чауле, Скопје. (3337)

Диплома од трет степен и свидетелство од III година, издадени од Хемиско училиште на име Стојановска Елизабета, ул. „Малешевска“ бр. 13, нас. Драчево, Скопје. (3338)

Список за селидбени работи, издаден на 14. VII. 1987 година и потврда бр. 536/87 на предмети за домаќинство, издадени од Југословенската амбасада во Багдат на име Станко Атанасов, Скопје. (3354)

Свидетелства за завршена I, II, III и IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од ГДУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Мирослав Коцевски, Скопје. (3356)

Фотокопии на одобрение за основање самостоен дуќан за промет на стоки на мало заведени под бр. 1469 од 13. IV. 1988 година во Собранието на општина Карпош — Скопје на име Никола Андонов, Скопје. Воена книшка на име Хамид Шабедини, с. Оризар, Куманово. (3362)

Оружен лист за ловна пушка М-16, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Максимоски Перо, с. Суви Дол, Македонски Брод. (3369)

Работна книшка на име Вера Јанева, Неготино. Пагна исправа бр. МА 087028, издадена од ОВР — Валандово на име Андонова Анка, Валандово. Воена книшка на име Тафил Јунузи, с. Лисец, Тетово. (3373)

Одобрение за занаетчиски дуќан за автомеханичарска дејност, издадено од СО — Општински секретаријат за стопанство и труд — Скопје на име Николиновски Љупчо и Николовски Круме, ул. „Црнич“, бр. 25, Скопје. (3379)

Потврда за регистрација на моторно возило VW-411, купено на лицитација од 31. V. 1987 година, записник и фактура, издадени од АМСМ — Скопје на име Бранко Тодоровски, ул. „Панче Пешев“ бр. 52, Куманово. (3380)

Сервисна книшка бр. 002827, издадена од ООЗТ „Промет — сервис“ — Скопје на име Пасуљи Јакуп, ул. „Спиро Мојсиќ“ бр. 58, Призрен. (3381)

Воена книшка на име Водудин Речи, Струга. Воена книшка, издадена од НО — Македонски Брод на име Меџитоски Менсур, с. Преглево, Македонски Брод. (3390)

Свидетелство на име Сузана Ѓорѓиева, Титов Велес. (3391)

Свидетелство на име Зоран Гошевски, Титов Велес. (3392)

Работна книшка на име Митко Нешков, Кочани.

Работна книшка на име Снежана Илијева, Кочани. (3400)

Легитимација од тековна сметка бр. 08710 1550117602, издадена од Југобанка — Скопје на име Шмит Антони, ул. „Наум Охридски“ бр. 46, Скопје. Решение УП бр. 12-2098 од 24. XII. 1984 година, издадено од СО „Центар“ — Скопје на име Бербери Орхан, ул. „Хоши Мин“ бр. 300-а, Скопје. (3406)

СОДРЖИНА

	Страна
378. Одлука за помилување на осудени лица	497
379. Одлука за пропишување мерка непосредна контрола на цените — давање согласност на определени производи и услуги	497
380. Одлука за користење на дел од средствата што се издвојуваат за развој на рудниците за јаглен за финансирање на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови на енергија во организациите на здружен труд во СР Македонија	498
381. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските критериуми и мерила за определување на висината на сопственото учество при добивање општествен стан на користење и за начинот на неговото враќање	499
382. Наредба за утврдување на износот на основницата од која се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ во 1988 година	499
383. Наредба за утврдување на износот на основниците од кои се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1988 година	499
384. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 21/88 од 6 април 1988 година	499
385. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 131/87 од 6 април 1988 година	500
386. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 63/87 од 27 април 1988 година	500
387. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/87 од 5 мај 1988 година	501
388. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 133/88 од 5 мај 1988 година	502
389. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 206/87 од 5 мај 1988 година	503
390. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 135/87 од 30 март 1988 година	503
391. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 137/86 од 13 април 1988 година	504
392. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 156/86 од 24 февруари 1988 година	505
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
189. Одлука за измени и дополнувања на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија	505
190. Одлука за утврдување на начинот на обезбедување средства за задоволување на заедничките потреби во научноистражувачката дејност во 1988 година	505
ОХРИД	
191. Одлука за измена на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствена заштита на работниците во 1988 година	506

НИРО Службен весник на СРМ располага со следните изданија:

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

(Пречистен текст)

Цена 6.500 динари

**КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ**

Трето изменето и дополнето издание

Цена 5.500 динари

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 6.000 динари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

— со судска практика и со предметен регистар —

Трето изменето и дополнето издание

Цена 5.000 динари

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и судска практика и со обрасци —

Трето издание

Цена 3.400 динари

**ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО
ПРИВАТНО ПРАВО**

— со предговор и со предметен регистар —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 2000 динари

**ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ**

— со упатства —

Цена 800 динари

**ЗАКОН ЗА ОПШТАТА
УПРАВНА ПОСТАПКА**

со објаснувања и со предметен регистар

— Второ изменето и дополнето издание

Цена 1.700 динари

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА
ПОСТАПКА**

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 1.300 динари

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Цена 1.250 динари

**ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ**

Цена 560 динари

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА
(Пречистен текст)

Цена 4.500 динари

**ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

книга III

Цена 2.000 динари

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје,
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498